

20091182257

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА (ПАТНА ТАКСА)

#### Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).

#### Член 2

Имателите на моторни и приклучни возила што подлежат на регистрација за користење на јавните патишта плаќаат надоместок (патна такса).

#### Член 3

Патната такса за моторните и приклучните возила што подлежат на регистрација се плаќа за период од 12 месеци, односно за период колку што трае регистрацијата на возилото.

Моторните возила што се регистрираат за време покусо од 12 месеци плаќаат сразмерно дел од утврдената патна такса.

#### Член 4

Висината на патната такса за употреба на јавните патишта за моторните и приклучни возила што подлежат на регистрација се утврдува во зависност од видот на возилото и изнесува:

##### 1. За патнички возила со зафатнина на моторот:

-	- 900 см <sup>3</sup>	730,00 денари
- 901	- 1350 см <sup>3</sup>	1.060,00 денари
- 1351	- 1800 см <sup>3</sup>	1.530,00 денари
- 1801	- 2500 см <sup>3</sup>	2.040,00 денари
- 2501	- 3150 см <sup>3</sup>	3.040,00 денари
- 3151	- см <sup>3</sup>	4.050,00 денари

##### 2. Моторцикли

-	- 125 см <sup>3</sup>	130,00 денари
- 126	- 250 см <sup>3</sup>	230,00 денари
- 251	- 500 см <sup>3</sup>	300,00 денари
- 501	- 1000 см <sup>3</sup>	430,00 денари
- 1001	- см <sup>3</sup>	520,00 денари

##### 3. Товарни возила

-	- 10 KN ( - 1,0 т.)	930,00 денари
- 11	- 20 KN ( 1,1 - 2,0 т.)	1.830,00 денари
- 21	- 30 KN ( 2,1 - 3,0 т.)	2.740,00 денари

- 31	- 40 KN (3,1 - 4,0 т.)	3.980,00 денари
- 41	- 50 KN (4,1 - 5,0 т.)	5.220,00 денари
- 51	- 60 KN (5,1 - 6,0 т.)	6.460,00 денари
- 61	- 70 KN (6,1 - 7,0 т.)	7.700,00 денари
- 71	- 80 KN (7,1 - 8,0 т.)	9.160,00 денари
- 81	- 90 KN (8,1 - 9,0 т.)	10.630,00 денари
- 91	- 100 KN (9,1 - 10,0 т.)	12.080,00 денари
- 101	- 110 KN (10,1 - 11,0 т.)	14.090,00 денари
- 111	- 120 KN (11,1 - 12,0 т.)	16.100,00 денари
- 121	- 130 KN (12,1 - 13,0 т.)	18.110,00 денари
- 131	- 140 KN (13,1 - 14,0 т.)	20.120,00 денари
- 141	- 150 KN (14,1 - 15,0 т.)	22.160,00 денари
- за секои 10 KN (1,0т) преку 150 KN (15,0т)		+ 2.010,00 денари

4. Автобуси, комбибуси:

- 9 седишта	1.230,00 денари
- 30 седишта	4.050,00 денари
- 45 седишта	6.060,00 денари
- по седиште	130,00 денари

5. Работни возила

- по возило	300,00 денари
-------------	---------------

6. Приклучни возила:

а) товарни приколки со носивост:

-	- 10 KN ( - 1,0 т.)	600,00 денари
- 11	- 20 KN (1,1 - 2,0 т.)	1.200,00 денари
- 21	- 30 KN (2,1 - 3,0 т.)	1.810,00 денари
- 31	- 40 KN (3,1 - 4,0 т.)	2.650,00 денари
- 41	- 50 KN (4,1 - 5,0 т.)	3.490,00 денари
- 51	- 60 KN (5,1 - 6,0 т.)	4.340,00 денари
- 61	- 70 KN (6,1 - 7,0 т.)	5.180,00 денари
- 71	- 80 KN (7,1 - 8,0 т.)	6.110,00 денари
- 81	- 90 KN (8,1 - 9,0 т.)	7.030,00 денари
- 91	- 100 KN (9,1 - 10,0 т.)	7.960,00 денари
- за секои 10 KN (1,0т) преку 100 KN (10,0т)		+ 920,00 денари

б) Автобуски приколки, број на седишта:

- 9 седишта	940,00 денари
- 30 седишта	3.140,00 денари
- 45 седишта	4.720,00 денари
- по седиште	110,00 денари

в) Работни приколки 170,00 денари

7. Влечни возила:

а) Трактори:

-	- 20 KW ( - 27,2 KS)	360,00 денари
---	----------------------	---------------

- 21	- 30 KW (28,6 - 40,8 KS)	470,00 денари
- 31	- 47 KW (42,1 - 63,9 KS)	560,00 денари
- преку	47 KW (63,9 KS)	700,00 денари

б) Теглачи:

-	- 70 KW ( - 95,2 KS)	7.570,00 денари
- 71	- 80 KW ( 96,5 - 108,8 KS)	8.090,00 денари
- 81	- 90 KW ( 110,1 - 122,4 KS)	8.610,00 денари
- 91	- 100 KW ( 123,7 - 136,0 KS)	9.140,00 денари
- 101-	- 110 KW ( 137,3 - 149,6 KS)	10.140,00 денари
- 111	- 120 KW ( 150,9 - 163,2 KS)	11.150,00 денари
- 121	- 130 KW ( 164,5 - 176,8 KS)	12.150,00 денари
- 131	- 140 KW ( 178,1 - 190,3 KS)	13.150,00 денари
- 141	- 150 KW ( 191,7 - 203,9 KS)	14.160,00 денари
- 151	- 160 KW ( 205,3 - 217,5 KS)	15.300,00 денари
- 161	- 170 KW ( 218,9 - 231,1 KS)	16.440,00 денари
- 171	- 180 KW ( 232,5 - 244,7 KS)	17.580,00 денари
- 181	- 190 KW ( 246,1 - 258,3 KS)	18.720,00 денари
- 191	- 200 KW ( 259,7 - 271,9 KS)	19.850,00 денари
- 201	- 210 KW ( 273,3 - 285,5 KS)	21.130,00 денари
- 211	- 220 KW ( 286,9 - 299,1 KS)	22.400,00 денари
- 221	- 230 KW ( 300,5 - 312,7 KS)	23.670,00 денари
- 231	- 240 KW ( 314,1 - 326,3 KS)	24.950,00 денари
- 241	- 250 KW ( 327,7 - 339,9 KS)	26.220,00 денари
- 251	- 260 KW ( 341,3 - 353,5 KS)	27.490,00 денари
- за секои 1-10 KW (1,4-13,6 KS)		
преку 260 KW (353,5 KS)		1.270,00 денари

в) Товарни полуприколки 3.640,00 денари

8. За специјални возила

- за секое возило 3.630,00 денари

9. Комбинирани возила

- за секои 10 KN (1,0 т) носивост по 930,00 денари

- за секое патничко седиште уште по 130,00 денари

Член 5

Патната такса, имателите на моторни и приклучни возила ја плаќаат во постапката за регистрација на возилото односно при продолжувањето на важноста на регистрацијата.

Средствата од патната такса се уплатуваат на соодветно уплатна сметка во рамки на трезорската сметка.

Уплатата на надоместокот може да се изврши преку овластено правно лице за вршење на технички преглед на моторни и приклучни возила.

Член 6

Овластеното правно лице за вршење на технички преглед на моторни и приклучни возила води евиденција за бројот на регистрирани возила по видови и еднаш месечно доставува извештај до Агенцијата за државни патишта.

Член 7

Имателите на моторните и приклучните возила со кои се врши меѓународен сообраќај имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно на времето што моторното и приклучното возило го поминале надвор од Република Македонија.

Барањето за враќање на износот од став 1 на овој член се поднесува до Агенцијата за државни патишта. Кон барањето задолжително се доставува доказ за времето што возилото поминало надвор од Република Македонија.

Член 8

Со влегување во сила на оваа одлука, престануваат да важат Одлуката за висината, начинот на плаќање, евиденцијата и контролата на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса) ("Службен весник на Република Македонија" бр.81/08) и Одлуката за определување на основицата, висината и начинот на наплата на надоместокот за патишта за странските возила кои ги користат патиштата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/93).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4732/1  
22 септември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.